



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Раконисите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Петок, 8 февруари 1980
Скопје
Број 3
Год. XXXVI

Преплатата за 1980 година изнесува 650 динари. Овој број чини 10 дин. Жиро сметка 40100-603-12498

7.

Врз основа на член 318, став 2 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд, Соборот на општините и Општествено-политичкиот собор, одржани на 29 јануари 1980 година, донесе

ПРЕПОРАКА

ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА И ИНТЕРЕСИТЕ НА РАБОТНИТЕ ЛУЃЕ И ГРАЃАНИТЕ ПРЕД ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА, ПРАВОСУДНИТЕ ОРГАНИ, САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ И ПРЕД ДРУГИТЕ ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ

Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд, Соборот на општините и Општествено-политичкиот собор, одржани на 31 октомври и 1 ноември 1979 година, го претресе и усвои материјалот „Остварување на правата и интересите на работните луѓе и граѓаните пред органите на управата, правосудните органи, самоуправните интересни заедници и пред другите органи и организации“. Врз основа на материјалот, расправата водена на работните тела на соборите и на Собранието, како и на седниците на соборите, а имајќи ги предвид ставовите и мислењата на Претседателството на Социјалистичка Република Македонија, Републичката конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Македонија, Советот на Републиката, органите на општините и другите органи и организации, Собранието на Социјалистичка Република Македонија констатира:

Со развојот на социјалистичките самоуправни односи се отвораат сè пошироки перспективи и можности за демократско и самоуправно остварување на правата и интересите на работните луѓе и граѓаните и на нивните самоуправни организации и заедници пред органите на управата, правосудните органи, самоуправните интересни заедници и пред другите органи и организации. Самоуправувањето и делегатскиот начин на одлучување претставуваат основа за поопштествување на функциите на одлучување и извршување на политиката од страна на работните луѓе и граѓаните и во оваа сфера на општествено дејствување. Во таа смисла мошне е значајно соодветното трансформирање на функциите на државните органи и организации што вршат јавни овластувања, како составен и активен фактор на самоуправниот социјалистички систем, бидејќи тие со своите стручни и други функции битно придонесуваат работните луѓе и граѓаните и нивните организации и заедници што поефикасно и понепосредно да ги остваруваат своите права, интереси и должности.

Процесите на самоуправното трансформирање на овие органи беа перманентно поттикнувани од сите фактори на самоуправната социјалистичка свест и акција и врз таа основа во конгресните определби на Сојузот на комунистите и во документите на другите општествено-политички организации недвосмислено се утврдени правците на оживотворувањето на самоуправниот карактер на функциите на овие органи. Во оваа насока придо-

несуваат и Законот за здружениот труд, Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата и другите системски закони.

Освен тоа, постојано се подобрувани материјалните, кадровските, техничките и други претпоставки за поуспешно остварување на функциите на овие органи, што овозможи да се подобрат условите за посовремено и поефикасно остварување на правата, интересите и должностите на работните луѓе и граѓаните.

Отворените позитивни процеси и постигнатите резултати во остварувањето и ширењето на обемот и содржината на правата и интересите на работните луѓе и граѓаните во практиката сè уште се придружени со низа недоследности, слабости и тешкотии. Тоа се изразува низ бавното интегрално вградување на овие органи во самоуправната структура на општеството, како и тенденциите тие да се дистанцираат од нивното влијание. Во организациите што вршат јавни овластувања, односно работи од посебен општествен интерес слабостите се манифестираат во сè уште недоволната самоуправни поврзаност со работните луѓе и нивните самоуправни организации и заедници, кои се користени на нивните услуги, низ нивното дејствување врз монополска и надредена позиција и преку нивно авторитарно и затворено однесување кон самоуправните и политичките субјекти на општеството.

Ваквите односи и сфаќања овозможуваат одделни органи и организации сè уште да дејствуваат на класичен начин и во основа од позиција на отуѓена власт да го поттикнуваат бирократско-чиновничкиот менталитет на однесување, некоректното однесување на поединци кон работните луѓе и граѓаните, тесното ресорско изразување на овие органи и слично. Сето тоа ги задржува и ги потхранува односите и сфаќањата дека се работи за две отуѓени страни, а не за односи меѓу работните луѓе и граѓаните и овие органи, како нивна стручна служба и сервис, кои се повикани врз основа на Уставот, законите и другите акти да ги штитат и придонесуваат во остварувањето на личните, заедничките и општите општествени интереси на работните луѓе и граѓаните. Ваквите состојби придонесуваат работата на овие органи и организации да ја прави неефикасна, а постапката и администрирањето непотребно сложени. Покрај тоа, присутна е нефункционална и парцијална организираност, сè уште е отсутна потребната стручност во одделни органи и организации, како и современа технологија и средства за работа, а постои и неусогласеност на работното време со потребите на работните луѓе и граѓаните и слично. Исто така, присутни се и појави на несовесно работење и недоволна работна дисциплина, на субјективизам и присуство на разни влијанија врз работата и одлучувањето на овие органи и недоволно почитување на уставноста и законитоста при остварувањето на правата и интересите на работните луѓе и граѓаните. Тоа придонесува за нерационално, неефикасно и скапо вршење на услугите, го поттикнува ширењето на администрацијата надвор од реалните потреби, го зголемува отсуството од работа и врз таа основа се трошат

големи материјални средства на работните луѓе и граѓаните и нивните организации и заедници, се намалува нивната продуктивност и слично.

Причините за ваквите појави се разновидни. Меѓутоа, сите се изразуваат во тенденцијата да се задржат старите повластени односи во кои работните луѓе и граѓаните честопати се доведуваат во погрешна положба.

Значајна причина за нерационалното, неефикасното и отежнатото остварување на правата, интересите и должностите на работните луѓе и граѓаните претставува и недоволната односно несоодветната правна регулираност на односите во одделни области од општествениот живот, како што се: имотно-правните, станбено-комуналните, вработувањето и слично. Со создавањето услови за нивно позабрзано решавање и попрецизно регулирање и со утврдувањето на релативно објективизирани критериуми би се стеснувал просторот за манипулирање и субјективизам во одлучувањето на овие органи и организации.

Одделните негативни појави, покрај другото, доаѓаат и поради недоволниот и нередовниот стручен, управен и општествен надзор, недоволната јавност и одговорност во работата на овие органи и организации, а особено кај организациите коишто вршат јавни овластувања, односно работи од посебен општествен интерес.

Тргувајќи од горните констатации, Собранието на Социјалистичка Република Македонија

ПРЕПОРАЧУВА

1. Неопходно е да се создаваат услови за позабрзано осовременување на државните и другите органи и организации и самоуправни интересни заедници коишто одлучуваат за правата, интересите и должностите на работните луѓе и граѓаните, што претставува битна претпоставка во остварувањето на современите потреби на работните луѓе и граѓаните и на социјалистичкиот самоуправен развој воопшто. Поставеноста, организацијата и работата на овие органи и организации треба, пред сè, да се изразува во функција на самоуправниот здружен труд, за непосредно и ефикасно остварување на правата, интересите и должностите на работните луѓе и граѓаните. Државните, другите органи, организации и заедници треба да бидат секогаш и во целост отворени и достапни за сите самоуправни политички субјекти, за работните луѓе и граѓаните. Тие постојано треба да ја развиваат комуникацијата и соработката со делегациите, делегатите, делегатските собранија, општествено-политичките организации и со другите заинтересирани органи и организации.

Ефикасното остварување на функциите на овие органи, организации и заедници и нивното доближување до работните луѓе и граѓаните, меѓу другото, треба да се обезбеди и преку:

— создавање на нужни претпоставки за доследно спроведување на материјалните и процесните закони со кои се регулирани овластувањата и начинот на работењето на овие органи, организации и заедници;

— поголема достапност на работата на овие органи кон работните луѓе и граѓаните со отворање на поголем број месни канцеларии и со пренесување на пошироки овластувања врз нив, како и со создавање на нужни материјални, кадровски и технички услови за нивната работа, отворање на современо организирани приемни канцеларии во органите на управата, во поголемите организации на здружен труд или во група на блиски организации, овластување на соодветни стручни служби на организациите на здружен труд да вршат одделни управни и други работи, дислоцирање на одделни органи, определување на приемни денови

во односните организации на здружен труд и месни заедници, организирање и прилагодување на работното време кон потребите на работните луѓе и граѓаните;

— формирање на служби за правна помош во општините;

— создавање на современ систем на информирање, со што работните луѓе и граѓаните на ефикасен и достапен начин да бидат информирани за своите права и должности и за органите и организациите надлежни да решаваат за остварување на нивните права и должности.

За остварување на овие сложени општествени задачи, потребна е конкретна планирана акција на Извршниот совет на Собранието на СРМ, собранијата на општините и нивните извршни органи и другите органи, организации и заедници.

2. Органите, организациите и заедниците што одлучуваат за правата, интересите и должностите на работните луѓе и граѓаните потребно е да преземаат конкретни мерки за доследно, квалитетно и ефикасно остварување на одредбите на уставите, законите, статутите и другите општи акти на самоуправни организации и заедници, со кои се регулирани правата, интересите и должностите на работните луѓе и граѓаните. Во таа смисла треба да ја организираат својата работа на начин кој ќе овозможи полесно и побрзо остварување на тие права и должности. Затоа, треба да се преиспита дали и во која мера е потребно при остварувањето на правата да се бара од работните луѓе и граѓаните да поднесуваат бројни документи или тие документи треба да се сведат на најнужна мера. Во таа смисла е неопходно да се обезбеди доследна примена на законските прописи, според кои нужните факти ги утврдуваат самите органи и служби на органите, организациите и заедниците од службените евиденции, како и од личните исправи со кои располагаат работните луѓе и граѓаните. Во оваа насока е потребно и соодветно преиспитување на постојните закони, другите прописи и општи акти со кои се уредуваат постапките пред органите и организациите, со кои во определени случаи се комплицира и усложнува постапката за остварување на правата, интересите и извршувањето на должностите на работните луѓе и граѓаните. Во таа смисла е потребно да се води сметка и при донесувањето на нови закони, други прописи и општи акти.

За таа цел нужно е Извршниот совет на Собранието на СРМ, органите на општините, самоуправните интересни заедници и другите органи и организации да пристапат кон анализирање на својата работа и на соодветните прописи и да предложат конкретни решенија за надминување на овие проблеми.

3. Потребни се многу поорганизирани напори за развивање на демократска атмосфера и чувство на одговорност, постојано критичко согледување на постигнатите резултати, обезбедување на перманентна самоуправни стручна контрола и други форми на општествен надзор, како и ефикасно реагирање на кршењето на работната дисциплина. Во таа смисла принципот на одговорност треба да стане составен дел на севкупните активности. Затоа е потребно постојано и непосредно да се води борба против појавите на формализам во работата, рутинерство, технократизам, бавност, некоректен однос кон работните луѓе и граѓаните и слично. Одговорноста на органите на управата, правосудните органи, самоуправните организации и заедници треба да се изразува како со лична одговорност на старешините на органите и другите носители на јавни функции и овластувања, така и со лична одговорност на секој работник во

органот односно организацијата, во зависност од правата и должностите што ги има во извршувањето на задачите.

Со цел да се зајакне одговорноста во работата на овие органи, организации и заедници потребно е да се обезбедат услови работните луѓе и граѓаните непосредно да учествуваат во вршењето на надзорот заради ефикасно и коректно вршење на овие функции. Затоа, покрај другото, потребно е во органите, организациите и заедниците да се изградува метод на јавно информирање за недостатоците, да се воведат книги за поплаки и предлози и други форми на укажување на работата на органите и да се обезбеди нивно комисијско разгледување.

Наградувањето на работниците во овие органи, организации и заедници треба да зависи од односот кон работата и работните задачи, од односот кон корисниците на услугите, ефикасноста и ажурноста. Ова има посебно значење за надминување на констатираните состојби и за натамошно осовременување на нивната работа.

За остварување на тие задачи незаменлива е улогата на организираниите социјалистички сили на чело со Сојузот на комунистите, особено во органите, организациите и заедниците во кои се остваруваат правата, интересите и должностите на работните луѓе и граѓаните.

4. Развојот на социјалистичките самоуправни односи во нашето општество пред државните органи и другите организации и заедниците поставува сè посложени и поодговорни задачи. Затоа е потребно да се посвети уште поголемо внимание на воспоставувањето на рационална организација и на нејзината кадровска екипираност. Тоа не треба да се изразува преку бројот на органите и на извршителите во нив, туку во неа да се воспостави најоптимален сооднос меѓу задачите на органот и непосредните извршители на тие задачи. Притоа, тимската работа треба да се одгледува како метод кој обезбедува најкомплексно и најстручно вршење на управните работи. Во таа насока потребно е и перманентно оспособување на стручните кадри за што поуспешно совладување на задачите (советувања, стручни семинари, симпозиуми и слично).

Современата техничка опременост на државните органи и другите органи, организации и заедници, како и нивната меѓусебна функционална, техничко-технолошка поврзаност (формирање на банка на податоци, меѓусебно поврзување со компјутерска техника и слично), исто така претставува битна претпоставка за натамошно осовременување на работата на овие органи, организации и заедници. За таа цел е потребно изготвување на посебни програми во органите на Републиката и општините и во самоуправните организации и заедници.

Сите овие прашања треба да најдат соодветно место при изготвувањето и донесувањето на плановите за среднорочен развој на Републиката и општините. Тргувајќи од потребата од постудиозен пристап кон овие прашања, потребно е да се забрзаат подготовките за отпочнување со работа на Републичкиот завод за управа и Републичкиот завод за информатика.

5. Тргувајќи од значењето што го имаат организациите на здружен труд кои вршат дејности од посебен општествен интерес, неопходно е да се преземат конкретни мерки што ќе обезбедат вистинско влијание на работните луѓе и граѓаните и на општеството во целина врз нивната работа и начинот и степенот на остварување на правата и интересите на работните луѓе и граѓаните. Оттаму нужно е побрзо и поцелосно трансформирање на овие организации во согласност со Уставот и Законот за здружениот труд, при што основа треба да биде нивното натамошно самоуправно доизградување и поврзување врз доходовни односи со корисниците на услугите и во согласност на нив-

ниот карактер, како организации што вршат дејности односно работи од посебен општествен интерес. Работните луѓе и граѓаните и нивните самоуправни организации и заедници треба да бидат основни субјекти во градењето на политиката во овие области и да го утврдуваат начинот на насочување и трошење на оној дел од доходот што го издвојуваат за задоволување на заедничките и општите општествени потреби. Исто така, од особено значење е потребата сè повеќе да се афирмира и остварува надзорот од страна на собранијата на општествено-политичките заедници и општествената контрола од сите организирани социјалистички сили. Притоа, поенергично треба да се надминуваат состојбите во овие организации, што се изразуваат во нивната надредена и монополска позиција, авторитетноста и затвореноста во нивната работа и сл.

Од посебно значење е остварувањето на правата и интересите на работните луѓе и граѓаните како непосредни потрошувачи на стоки за широка потрошувачка и како корисници на услуги од заеднички интерес. Затоа, нужно е постојано да се остварува општествена акција во создавањето на услови за самоуправно поврзување и договарање на овие организации со месните заедници за обезбедување на поголемо влијание и општествена контрола на работните луѓе и граѓаните. Во таа насока треба да се преземат конкретни активности за зголемување бројот на советите на потрошувачи и афирмирање на нивната работа, создавање и развивање на ефикасен систем на контрола над работата на овие организации од инспекциските служби, развивање на јавната критика и слично.

6. Комплексноста, сложеноста и актуелноста на оваа проблематика бара од сите организирани фактори на нашиот општествено-политички живот и во сите средини да се иницира најконкретна расправа и секој во рамките на своите општествени функции и надлежности да презема соодветни мерки за што подоследно остварување на правата, интересите и должностите на работните луѓе и граѓаните. За таа цел потребно е да се изготват и конкретни програми на мерките и акциите што ќе се преземат.

7. Се задолжуваат државните и другите органи, организации и заедници да ја разгледаат оваа препорака и за заземат ставови и преземените мерки да го известат Собранието на СРМ.

8. Се задолжува Извршниот совет на Собранието на СРМ да го следи извршувањето на оваа препорака и повремено, а најмалку еднаш годишно, да го информира Собранието за нејзиното реализирање.

9. Оваа препорака ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-302

29 јануари 1980 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот
труд,
инж. Слободан Арнаудов, с. р.

Претседател
на Собранието на
СРМ,
Благоја Талески, с. р.

Претседател
на Соборот на општините,
Блашко Јаневски, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
Ката Лахтова, с. р.

8.

Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 20 од Законот за самоуправни интересни заедници за воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ бр. 9/78), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 29 јануари 1980 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКА НА ПРИДОНЕС ОД ЛИЧЕН ДОХОД ОД РАБОТЕН ОДНОС ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА НА РЕПУБЛИЧКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 1980 ГОДИНА

Се дава согласност на Одлуката за утврдување стапка на придонес од личен доход од работен однос за обезбедување средства на Републичката самоуправни интересна заедница за основно образование за 1980 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-287
29 јануари 1980 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
инж. Слободан Арнаудов, с. р.

9.

Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на СР Македонија и член 27 став 2 од Законот за старосно осигурување на земјоделците („Службен весник на СРМ“ бр. 15/78), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 29 јануари 1980 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРОЦЕНТОТ НА УСОГЛАСУВАЊЕТО НА МИНИМАЛНАТА СТАРОСНА ПЕНЗИЈА И СЕМЕЈНАТА ПЕНЗИЈА СО ПОРАСТОТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ЖИВОТ ВО 1979 ГОДИНА

Се дава согласност на процентот на усогласувањето на минималната старосна пензија и семејна пензија со порастот на трошоците за живот во 1979 година, утврден во Одлуката за усогласување на минималната старосна пензија и семејната пензија до висината на минималната старосна пензија со порастот на трошоците за живот во 1979 година, донесена од Собранието на Републичката самоуправни интересна заедница за старосно осигурување на земјоделците, на седницата одржана на 24 декември 1979 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-286
29 јануари 1980 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
инж. Слободан Арнаудов, с. р.

10.

Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на СР Македонија и член 31 став 2 од Законот за старосно осигурување на земјоделците („Службен весник на СРМ“ бр. 15/78), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 29 јануари 1980 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН НА РЕПУБЛИЧКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА СТАРОСНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1980 ГОДИНА

Се дава согласност на Финансискиот план на Републичката самоуправни интересна заедница за старосно осигурување на земјоделците за 1980 година, утврден во Одлуката за утврдување на Финансискиот план на Републичката самоуправни интересна заедница за старосно осигурување на земјоделците, донесена од Собранието на Републичката самоуправни интересна заедница за старосно осигурување на земјоделците, на седницата одржана на 24 септември 1979 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-288
29 јануари 1980 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
инж. Слободан Арнаудов, с. р.

11.

Врз основа на точка 4 од Одлуката за компензација на цената на лебот („Службен весник на СРМ“, бр. 43/79), републичкиот секретар за финансии во согласност со републичкиот секретар за општостопански работи и пазар донесува

У П А Т С Т В О

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УПАТСТВОТО ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА КОМПЕНЗАЦИЈА НА ЦЕНАТА НА ЛЕБОТ

1. Упатството за начинот и постапката за остварување на компензација на цената на лебот („Службен весник на СРМ“, бр. 27/79), во точка 2, став 1 зборовите: „10 јануари“ се заменуваат со зборовите: „30 април“ и во точка 5 бројката „1979“ се заменува со бројката „1980“, а бројката „119“ се заменува со бројката „123“.

2. Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 09-217/1
24 јануари 1980 година
Скопје

Републички секретар
за финансии,
Ристо Филиповски, с. р.

12.

Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја уставноста на членот 16 од Правилникот за основните и мерилата за распределба на средствата за лични доходи, донесен од работниците во Основната организација на здружениот труд „Мебел“ во состав на Дрвно-индустрискиот комбинат „Црн Бор“ во Прилеп на 22 декември 1977 година, како и на табеларниот преглед за вреднување на работите и работните задачи, составен дел на означениот правилник, врз основа на членот 433 од Уставот на

СР Македонија и членовите 15 и 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 27 декември 1979 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВААТ ЧЛЕНОТ 16 од Правилникот за основите и мерилата за распределба на средствата за лични доходи, донесен од работниците во Основната организација на здружениот труд „Мебел“ во состав на Дрвно-индустрискиот комбинат „Црн Бор“ во Прилеп на 22 декември 1977 година, како и табеларниот преглед за вреднување на работите и работните задачи, составен дел на означениот правилник.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Основната организација на здружениот труд „Мебел“ во состав на Дрвно-индустрискиот комбинат „Црн Бор“ во Прилеп на начинот определен за објавување на самоуправниите општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија, по повод поднесена претставка, со решение У. бр. 12/79 од 23 мај 1979 година поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на членот 16 од правилникот, како и на табеларниот преглед означени во точката 1 на оваа одлука, затоа што основано се постави прашањето за нивната согласност со уставното начело на распределба според трудот. Во текот на претходната постапка на Основната организација на здружениот труд „Мебел“ во Прилеп и беше дадена можност за усогласување на оспорениот правилник, меѓутоа и по истекот на определен рок усогласувањето не е извршено.

4. Во претходната постапка и на седницата Судов утврди дека во членот 9 од оспорениот правилник како основи за утврдување придонесот на работникот се определени обемот и сложеноста на работата, квалитетот на остварените резултати, успешноста во користење на средствата за работа, остварените заштеди во работењето, користењето на работното време, одговорноста во работата и условите за работа. Потоа Судов утврди дека во табеларниот преглед на бодови по работи и работни задачи, кој, согласно ставот 3 на член 11 од правилникот е негов составен дел, се утврдени бодови по основите обемот, сложеност и одговорност. Судов исто така утврди дека предвидените основи се разработени во членовите 14 и 15 од правилникот. Така, согласно членот 14 од правилникот износот на бодовите определен во табеларниот преглед работникот ги добива за целосно извршување на нормите определени за соодветната работна задача, со тоа што, на основа членот 15 од правилникот, тој број на бодови се зголемува или намалува по одреден износ, во зависност од остварените резултати во работата кои се мерат по основите квалитет, заштеди во работата, успешно користење на средствата за работа, користење на работното време и услови за работа. Меѓутоа, Судов утврди дека во оспорениот табеларен преглед бројот на бодовите по работни задачи по основите обемот, сложеност и одговорност е утврден во фиксен и единствен износ по сите три основи.

Потоа Судов утврди дека во членот 16 од означениот правилник е определено учеството на работникот во распределбата на средствата за лични доходи по основот минат труд да се утврдува на тој начин што за секоја измината година да се добива по 1 бод.

Во остварување начелото на распределба според трудот утврдено во членот 22 од Уставот на СР Македонија, согласно ставот 1 на член 127 од Законот за здружениот труд, работниците во основната организација на здружениот труд се должни да утврдат основи и мерила за распределба на средствата за лични доходи, како по основот теко-

вен, така и по основот минат труд. Со оглед на тоа што во оспорениот табеларен преглед не се определени мерила (бодови) поодделно по секој од основите обемот, сложеност и одговорност, со што би се изразил придонесот на работниците по секој од овие основи, туку бодовите се определени во фиксен износ, Судов оцени дека оспорениот табеларен преглед не е во согласност со уставното начело на распределба според трудот и дека е спротивен со ставот 1 на член 127 од Законот за здружениот труд.

Судов исто така оцени дека и членот 16 од правилникот не е во согласност со уставното начело на распределба според трудот затоа што во него личниот доход на работникот по основот минат труд е утврден во еднаков и фиксен износ за сите работници, додека согласно означеното уставно начело личниот доход на работникот и по основот минат труд зависи од резултатите на неговиот труд, а тие не се исти кај сите работници.

На основа изнесеното Судов одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 12/79

27 декември 1979 година

Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р Асен Групче, с. р.

13.

Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја уставноста и законитоста на Самоуправната спогодба за здружување во работна организација „Центропромет“ во Прилеп усвоена на референдумот одржан во основните организации на здружениот труд на 1 јуни 1978 година, по одржаната јавна расправа на 31 октомври 1979 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВААТ членот 19 и ставот 1 на член 44, во делот со кој се предвидува формирање на заеднички деловен фонд на основните организации на здружениот труд на ниво на работна организација, од Самоуправната спогодба за здружување во работна организација „Центропромет“ во Прилеп, усвоена на референдумот одржан во основните организации на здружениот труд на 1 јуни 1978 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Работната организација „Центропромет“ во Прилеп на начинот предвиден за објавување на самоуправниите општи акти.

3. На Уставниот суд на Македонија му е поднесена претставка со барање да ја оцени уставноста и законитоста на членот 19 и ставот 1 на член 33, во делот со кој се предвидува формирање на заеднички деловен фонд на основните организации на здружениот труд на ниво на Работната организација „Центропромет“ — Прилеп, од самоуправната спогодба означена во точката 1 од оваа одлука.

4. Во текот на постапката и на јавната расправа Судов утврди дека:

а) Со членот 19 од оспорената самоуправна спогодба правото на располагање со општествените средства основните организации на здружениот труд го пренесуваат на работната организација.

Од членот 15 од Уставот на СР Македонија, а посебно од ставот 1 на член 144 од Законот за здружениот труд произлегува, дека основната организација има право на располагање со општествените средства со кои во остварувањето на правото на работа со општествените средства управуваат работниците во таа основна организација. Согласно ставот 2 од истиот член од законот со самоуправна спогодба за здружување може да се предвиди дека право на располагање со општест-

вените средства од ставот 1 на овој член има и работната организација или друга организација на здружениот труд, во рамките на овластувањата што им ги даде основните организации во нивниот состав или што се утврдени со законот. Според тоа не е предвидена можност за целосно односно генерално пренесување на правото на располагање со општествените средства на работната организација, туку само право во конкретен случај за одредена намена да се пренесуваат односно здружуваат општествените средства на ниво на работната организација. Со оглед на тоа што во членот 19 е предвидено целосно односно генерално пренесување на правото на располагање со општествените средства од основните организации на здружениот труд на работната организација, Судов смета дека таквото определување не е во согласност со наведените уставни и законски одредби.

б) Со ставот 1 на член 33 од оспорената самоуправна спогодба, покрај формирањето на некои други фондови на ниво на работната организација, предвидено е формирање и на деловен фонд.

Во Законот за здружениот труд, Законот за утврдување и распоредување на вкупниот приход и на доходот („Службен лист на СФРЈ“ бр. 62/77) и Законот за книговодство („Службен лист на

СФРЈ“ бр. 58/76 и 8/77) не е предвидена можност за формирање на заеднички деловен фонд на ниво на работна или сложена организација на здружениот труд. Од друга страна имајќи предвид дека средствата на организациите на здружениот труд (основни и обртни) кои го сочинуваат деловниот фонд, се формираат на ниво на основна организација, како и фактот дека основната организација има право на располагање со тие средства, а работната организација само во рамките на овластувањата што и ги даде основните организации во смислата на членот 15 од Уставот на СР Македонија и ставот 1 и 2 на член 244 од Законот за здружениот труд, Судов смета дека оспорената одредба не е во согласност со наведената уставна одредба, а е во спротивност со ставовите 1 и 2 на член 244 од Законот за здружениот труд.

Со оглед на изнесеното Судов одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

У. бр. 40/79

31 октомври 1979 година

Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р Асен Групе, с. р.

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

ЗАЕДНИЦА НА СТАНУВАЊЕТО — КУМАНОВО

49.

Врз основа на член 5 став 1 точка 8 од Законот за самоуправните интересни заедници на станувањето („Службен весник на СРМ“, бр. 49/74), член 1 од Законот за изменување и дополнување на Законот за самоуправните интересни заедници на станувањето („Службен весник на СРМ“, бр. 9/78), член 4 став 1 точка 8 од Самоуправната спогодба за основање на Самоуправната интересна заедница на станувањето и член 21 став 1, точка 6 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на станувањето — Куманово, Собранието на Заедницата, на седницата одржана на 27. XI. 1979 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКА НА ПРИДОНЕС ЗА СТАНБЕНА ИЗГРАДБА

Член 1

Основните организации на здружен труд и другите самоуправни организации од областа на стопанството, вклучувајќи ги и организациите на здружен труд регистрирани како установи, распоредени во областите од 1—8 од Номенклатурата за распоредување на стопанските и другите организации и државни органи по дејности, се должни да плаќаат придонес по стапка од 6% применувана на личниот доход и да го внесуваат на сметката на Заедницата на станувањето.

Основица за пресметување и плаќање на придонесот од претходниот став претставува бруто личниот доход.

Член 2

Организациите и заедниците од областа на културата, социјалната дејност, општествените и државните органи и служби распоредени во областите 9—0 од Номенклатурата за распоредување на стопанските и другите организации и државни органи по дејности се должни да плаќаат придонес по стапка од 6% применувана на бруто личниот доход и да го внесуваат на сметката на Заедницата на станувањето.

Член 3

Обврзници на придонес од личниот доход по стапка од 6% применувана на бруто личниот доход се работниците вработени кај работните луѓе што работат со средства на трудот во сопственост на граѓаните и користат дополнителен труд на други лица.

Член 4

Обврзник на придонесот за станбена изградба по стапка од 6% е Заедницата за пензиско и инвалидско осигурување на Социјалистичка Република Македонија, за пензионерите и корисниците на правата од пензиско и инвалидско осигурување.

Основица за пресметување на придонесот од претходниот став е месечниот износ на пензијата.

Член 5

Пресметувањето и уплатувањето на придонесот се врши според прописите за даноците на граѓаните.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1980 година.

Бр. 09-4090/6

27 ноември 1979 година

Куманово

Претседател,
Владимир Ничевски, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — КУМАНОВО

50.

Врз основа на член 9 став 1 алинеја 6 и член 26 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, број 5/74) и член 156 став 1 точка 1 од Статутот на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Куманово, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Куманово, на седницата на Соборот на делегатите

— корисници на услугите и Соборот на делегатите на работниците — даватели на услугите, одржана на 20. XII. 1979 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ ВАЖНОСТА НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА 1980 ГОДИНА

Член 1

Се продолжува важноста на Одлуката за утврдување стапка на придонесот за здравствено осигурување на работниците за 1978 година, бр. 03-3089/1 од 27 декември 1977 година („Службен весник на СРМ“, бр. 11/78) и во 1980 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1980 година.

Бр. 03-3141/1

20 декември 1979 година

Куманово

Претседател,
Драган Величковски, с. р.

51.

Врз основа на член 9 став 1 и член 26 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, број 5/74) и член 156 став 1 точка 2 од Статутот на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Куманово, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Куманово, на седницата на Соборот на делегатите работници — корисници на услугите и Соборот на делегатите — даватели на услугите, одржана на 20. XII. 1979 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПОСТОЈАНИТЕ ИЗНОСИ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ОДДЕЛНИ КАТЕГОРИИ ЛИЦА

Член 1

Со оваа одлука се определуваат постојаните износи на придонесите за здравствено осигурување на одделни категории лица кои се во работен однос односно вон работен однос, а се осигурени по прописите за здравственото осигурување.

Член 2

Придонесите за здравственото осигурување во постојаните месечни износи за одделни категории осигуреници што се вон работен однос се плаќаат и тоа:

1. за лица на доброволна и задолжителна практична обука (волонтери и др.) што не примаат личен доход ако работат со полно работно време, во износ од 150 динари;

2. за учениците во училиштата за занимања во кои покрај училишната, се изведува и практична настава, во износ од 60 динари;

3. за уживатели на постојаната државна помош дадена од страна на бившите президиуми на народните собранија или од страна на Извршниот совет, во износ од 150 динари;

4. за иселениците-повратници додека се редовно пријавени кај надлежната заедница за вработување во износ од 150 динари;

5. за носители на Илинденска споменица кои не уживаат илинденска пензија, во износ од 100 динари;

6. за лица што се привремено невработени, редовно се пријавуваат кај надлежната заедница за вработување, а имаат право на здравствена заштита, во износ од 100 динари;

7. за странски државјани во служба на меѓународни организации и установи, странски дипломатски и конзуларни претставништва или во лична служба на странски државјани кои уживаат дипломатски имунитет, доколку се здравствено осигурени според меѓународен договор, со колективен договор или доброволно здравствено осигурени, во износ од 600 динари;

8. за југословенски државјани кои согласно со постојните прописи се упатени во странство заради учење, односно здобивање со практика, во износ од 150 динари;

9. за лица странски државјани за време на школување, стручно усовршување или на постдипломски студии во Југославија, кои поради тоа го прекинале работниот однос, ако за тоа време примаат стипендија, во износ од 150 динари;

10. за лица кои организацијата пред засновањето на работен однос ги упати како свои стипендисти на практична работа во други организации, заради стручно оспособување и усовршување, во износ од 150 динари;

11. за брачните другари, односно родители осигурени по член 21 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението, во износ од 240 динари.

Член 3

Придонесите на лицата опфатени во членовите 6 и 7 од оваа одлука се пресметуваат и плаќаат месечно наназад.

Доколку придонесат се утврдува за време по кусо од еден месец, за секој календарски ден во соодветниот период се плаќа по 1/30 од определениот месечен износ на придонесот.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1980 година.

Бр. 03-3142/1

20 декември 1979 година

Куманово

Претседател,
Драган Величковски, с. р.

52.

Врз основа на член 25 став 3 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, број 5/74) и член 156 став 4 точка 2 од Статутот на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Куманово, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Куманово, на седницата на Соборот на делегатите работници — корисници на услугите и Соборот на делегатите — даватели на услугите, одржана на 20. XII. 1979 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИЦАТА ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЛИЦА ВРАБОТЕНИ КАЈ ПРИВАТНИ РАБОТОДАВЦИ

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат основниците за пресметување и плаќање на придонесите за здравствено осигурување на лица вработени кај приватни работодавци, за кои со Законот за здравстве-

ното осигурување и задолжителните видови на здравствената заштита на населението не е утврдена основница за придонес.

Член 2

За вработените лица кај приватните работодавци, основница е личниот доход договорен меѓу работодавецот и работникот, но не помалку од следните износи:

- за неквалификувани работници, 2.500 динари;
- за полуквалификувани работници, 2.800 динари;
- за квалификувани работници, 3.600 динари,
- за висококвалификувани работници, 4.000 динари;
- за домашни помошнички, 2.500 динари.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1980 година.

Бр. 03-3143/1
20 декември 1979 година
Куманово

Претседател,
Драган Величковски, с. р.

53.

Врз основа на член 9 став 1 и член 26 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74) и член 157 став 1 точка 1 од Статутот на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Куманово, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Куманово, на седницата на Соборот на делегатите корисници на услугите — земјоделци и Соборот на делегатите — даватели на услугите, одржана на 20. XII. 1979 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ВИСИНАТА НА СТАПКИТЕ И ИЗНОСИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1980 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат стапките и износите на придонесите за здравствено осигурување на земјоделците на подрачјето на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Куманово.

Член 2

Земјоделските осигуреници ги плаќаат следните придонеси за здравствено осигурување:

1 За осигуреници — земјоделци кои имаат сопствена земја (катастарски приход):

- а) по стапка од 8% на катастарски приход;
- б) по 100 динари годишно за секое осигурено лице;

2. За осигуреници — земјоделци кои немаат сопствена земја, а се занимаваат со земјоделска дејност се плаќа:

- по 290 динари за домаќинство.

Член 3

Средствата што ќе се остварат од придонесот за здравственото осигурување на земјоделците се распоредуваат:

- 60% за задолжителните видови на здравствената заштита;
- 40% за правата што самостојно ги утврдува Заедницата и за другите права и обврски од здравственото осигурување.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1980 година.

Бр. 03-3144/1
20 декември 1979 година
Куманово

Претседател,
Драган Величковски, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ОХРИД

54.

Врз основа на член 198 од Статутот на Општинската заедница за здравството и здравственото осигурување — Охрид, Собранието на Заедницата, на седницата одржана на 27. XII. 1979 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА АНЕКСОТ КОН ОПШТЕСТВЕНИОТ ДОГОВОР ЗА ВИСИНАТА НА СРЕДСТВАТА ОД ПРИДОНЕСИТЕ ОД ДОХОДОТ И ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ КАКО ПРИХОД НА ОПШТИНСКИТЕ САМОУПРАВНИ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ ВО 1979 ГОДИНА

Член 1

Се усвојува Анексот кон Општествениот договор за висината на средствата од придонесите од доходот и личните доходи како приход на општинските самоуправни интересни заедници во 1979 година.

Анексот од став 1 е составен дел на оваа одлука.

Член 2

За потписник на Анексот од член 1 се овластува Димче Петрески, претседател на Собранието на ОЗЗЗО — Охрид.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Бр. 03-8112
27 декември 1979 година
Охрид

Претседател,
Димче Петрески, с. р.

55.

Врз основа на член 101, 102, 103 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението („Службен весник на СРМ“, бр. 21/71) и член 199 точка 6 од Статутот, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување, на седницата одржана на 27. XII. 1979 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА СТАПКИТЕ И ТАРИФИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА 1980 ГОДИНА

Член 1

Стапката на придонесот за здравствено осигурување за 1980 година се определува во висина од 7,00% од личниот доход и другите примања во која се содржани:

— стапката на придонесот за задолжителни видови на здравствена заштита, од 3⁰/₀, и

— стапката на придонесот за правата на здравствената заштита над задолжителните видови и другите права од здравственото осигурување, од 4⁰/₀.

Тарифата на придонесот за здравствено осигурување за случај несреќа на работа и професионални болести се определува и тоа:

1. за ООЗТ кои се обврзани на данок на доход, во висина од 0,40⁰/₀ од остварениот доход;

2. за ООЗТ и други работни заедници кои не се обврзани на данок на доход, во висина од 0,42⁰/₀ од нето личните доходи и други лични примања.

Член 2

Доколку со Законот за здравствено осигурување и задолжителните видови на здравствената заштита на населението и другите општи акти на Заедницата основната за пресметување на придонесите е определена во нето износ, придонесите за здравствено осигурување се пресметуваат и плаќаат по стапки односно тарифа пресметана за примена на нето личните доходи односно примањата.

Пресметувањето на стапките и тарифата на начин предвиден во претходниот став се врши и кога личните доходи исклучително се пресметуваат и плаќаат во нето износ, како и во случај кога во личниот доход не се содржани сите придонеси од личниот доход или истите се плаќаат во други стапки по кои придонесот се пресметува и плаќа за поголем број работници вработени во работни организации.

Член 3

Придонесите ги пресметуваат и плаќаат обврзниците на начин утврден со Законот, со Статутот на Заедницата и другите општи акти на Заедницата.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила по објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1980 година.

Бр. 03-8108

27 декември 1979 година

Охрид

Претседател,

Димче Петрески, с. р.

56.

Врз основа на член 101 и 102 од Законот за здравствено осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението („Службен весник на СРМ“, бр. 21/71) и член 200 точка 5 од Статутот, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Охрид, на седницата одржана на 27. XII. 1979 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1980 ГОДИНА

I

Со оваа одлука се утврдува висината на придонесите за финансирање на здравственото осигурување на земјоделските осигуреници при Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Охрид за 1980 година.

II

Земјоделските осигуреници ќе ги плаќаат следните придонеси за здравственото осигурување во 1980 година.

а) за задолжителни видови на здравствена заштита:

— 2,30⁰/₀ од катастарскиот приход и 46,00 динари за секој осигурен член на домаќинството;

б) за правата на здравствената заштита над задолжителните видови на здравственото осигурување:

— 1,20⁰/₀ од катастарскиот приход и 23,00 динари плашал за секој осигурен член на домаќинството.

III

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1. I. 1980 година.

Бр. 03-8110

27 декември 1979 година

Охрид

Претседател,

Димче Петрески, с. р.

57.

Врз основа на член 198 од Статутот на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Охрид, Собранието на Заедницата, на седницата одржана на 27. XII. 1979 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРИДОНЕСИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ОДРЕДЕНИ КАТЕГОРИИ ЛИЦА ВОН РАБОТЕН ОДНОС, БР. 05-12534 ОД 28. XII. 1977 ГОДИНА И БР. 05-5903 ОД 22. XII. 1978 ГОДИНА

Член 1

Точката III од Одлуката за придонесите на здравствено осигурување на одредени категории лица вон работен однос, бр. 05-12534 од 28. XII. 1977 година и бр. 05-5903 од 22. XII. 1978 година се менува и гласи:

„Посебниот придонес за здравствената заштита на членовите на потесното семејство на југословенските државјани на работа во странство кои што живеат на подрачјето на оваа заедница, а на кои им е обезбедено заштита кај странскиот носител на здравственото осигурување, ќе плаќаат постојан месечен износ за секој осигурен член на семејството при Заедницата во месечен износ од 150,00 динари.“

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1. I. 1980 година.

Бр. 05-8114

27 декември 1979 година

Охрид

Претседател,

Димче Петрески, с. р.

58.

Врз основа на член 199 точка 5 од Статутот на Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Охрид, на седницата одржана на 27. XII. 1979 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИЦИТЕ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЛИЦАТА ВРАБОТЕНИ КАЈ ПРИВАТНИ РАБОТОДАВЦИ ЗА 1980 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат основите за пресметување и плаќање на придонесите за здравствено осигурување и за утврдување правата за здравственото осигурување на лица вработени кај

приватни работодавци за кои со Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствената заштита на населението не е утврдена основица за придонес.

Член 2

Основица за пресметување и плаќање на придонесите за здравствено осигурување и за утврдување на правата од здравственото осигурување за лицата вработени како: градежни работници, угостителски работници, превозници, молери, електро-инсталатери, машинбравари, бравари и автомеханичари се утврдуваат според квалификациите во следните износи:

- за неквалификувани работници, 3.100 динари;
- за полуквалификувани работници, 3.700 динари;
- за квалификувани работници (струч. оспос.), 4.800 динари;
- за висококвалификувани работници, 6.000 динари.

Член 3

За вработените лица од сите останати дејности ненаведени во членот 2 основиците се утврдуваат според квалификациите во следните износи:

- за неквалификувани работници, 2.400 динари;
- за полуквалификувани работници, 2.600 динари;
- за квалификувани работници, 3.000 динари;
- за висококвалификувани работници, 3.400 динари;
- за домашни помошнички, 2.200 динари.

Член 4

За вработените лица кај приватните работодавци основиците се утврдуваат според школската подготовка и тоа:

- со средна школска подготовка, 5.000 динари;
- со виша школска подготовка, 6.000 динари;
- со висока школска подготовка, 7.000 динари.

За приправниците со работен стаж до 1 година овие основици се намалуваат за 30%.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1. I. 1980 година.

Бр. 03-8109
27 декември 1979 година
Охрид

Претседател,
Димче Петрески, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ПРИЛЕП

59.

Врз основа на член 211 став 1 точка 21-г и член 212 став 2 од Статутот на Општинската самоуправни интересна заедница на здравството и здравственото осигурување — Прилеп, Собранието на Општинската самоуправни интересна заедница на здравството и здравственото осигурување — Прилеп, по прибавеното мислење од собранијата на основните самоуправни интересни заедници на здравството и здравственото осигурување во Прилеп, Крушево и Македонски Брод, на заедничката седница на Соборот на делегатите на работниците — корисници на услугите и Соборот на делегатите од здружениот труд на здравството — даватели на услугите, одржана на 27. XII. 1979 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА СТАПКИТЕ И ТАРИФАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И СТАПКАТА НА ПОСЕБНИОТ ПРИДОНЕС ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВО СТРАНСТВО ЗА 1980 ГОДИНА

Член 1

Стапката на придонесот за здравствено осигурување за 1980 година се определува во висина од 7,50% од личниот доход и другите примања во која се содржани:

— стапката на придонесот за задолжителните видови на здравствената заштита — 2,50% и

— стапката на придонесот за правата од здравствената заштита над задолжителните видови и другите права од здравственото осигурување — од 5,00%.

Член 2

Тарифата на придонесот за здравствено осигурување за случај на несреќа на работа и заболувања од професионални дејности се определува во висина од 0,50%.

Основица за пресметување на придонесот од претходниот став кај обврзниците кои формираат доход претставува остварениот доход.

Основицата кај обврзниците кои не формираат доход претставуваат бруто личните доходи и другите примања.

Придонес за несреќа на работа и заболување од професионални болести по стапка од 0,50% пресметуваат и плаќаат и обврзниците на придонес кои не формираат доход за вработените по договор за дело од бруто основицата.

Член 3

Посебниот придонес за користењето на здравствена заштита во странство се определува во висина од 20% од нето личниот доход, односно основицата утврдена со посебна одлука.

Посебниот придонес од претходниот став се распределува по видови на правата сразмерно на стапките, односно тарифата на придонесот определени по член 1 и 2 од оваа одлука.

Член 4

Обврзникот за уплата на придонесот должен е при уплатата на придонесите за здравствено осигурување и посебниот придонес за користење на здравствена заштита во странство, на самиот налог-уплатницата да даде спецификација за уплатените придонеси по видови на правата, со ознака на основицата и периодот за кој се пресметува и плаќа придонесот.

Доколку обврзникот за уплата на придонесот не го пополни налогот-уплатницата согласно одредбите од претходниот став, Службата односно поштата нема да го прими налогот — уплатницата, во смисла на член 38 од Законот за Службата на општественото книговодство.

Член 5

Придонесите ги пресметуваат и уплаќаат обврзниците на начин утврден со Закон, статутот и другите општи акти на Заедницата.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1. I. 1980 година.

Одлуката да се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 8211

27 декември 1979 година

Прилеп

Собрание на Општинската заедница

Претседател,

Пандо Бачаноски, с. р.

Собор на работници корисници
на услуги

Претседател,

Симеон Гешоски, с. р.

Собор на даватели на услуги

Претседател,

д-р **Светозар Кузманоски, с. р.**

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1. I. 1980 година.

Одлуката да се објави во „Службен весник на СРМ“.

Број 8212

27 декември 1979 година

Прилеп

Претседател на Собранието,
Пандо Бачаноски, с. р.

Собор на корисници на услуги
земјоделци

Претседател,

Димче Матракоски, с. р.

Собор на даватели на услуги

Претседател,

д-р **Светозар Кузманоски, с. р.**

60.

Врз основа на член 211 став 1 точка 21-г и член 212 став 3 од Статутот на Општинската самоуправни интересна заедница на здравството и здравственото осигурување — Прилеп, Собранието на Општинската самоуправни интересна заедница на здравството и здравственото осигурување — Прилеп, по прибавено мислење од собранијата на основните самоуправни интересни заедници на здравството и здравственото осигурување во Прилеп, Крушево и Македонски Брод, на седницата на Соборот на делегатите земјоделци-корисници на услугите и Соборот на делегатите на даватели на услугите, одржана на 27. XII. 1979 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1980 ГОДИНА.

Член 1

Со оваа одлука се утврдува висината на придонесите за финансирање на здравственото осигурување на земјоделците за 1980 година на подрачјето на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Прилеп.

Член 2

Земјоделските осигуреници го плаќаат придонесот за здравствено осигурување и тоа:

а) за задолжителни видови на здравствена заштита:

— 3,70% од катастарскиот доход и 74,00 динари паушал за секој осигурен член од домаќинството — за осигуреници што имаат сопствена земја;

— 368,00 динари паушал по домаќинство и по 74,00 динари паушал за секој член на домаќинството — за осигурениците што немаат сопствена земја.

б) за правата на здравствената заштита над задолжителните видови што самостојно ги утврдува Заедницата:

— 0,90% од катастарскиот доход и по 18,00 динари паушал за секој член на домаќинството — за осигурениците кои имаат сопствена земја;

— 92,00 динари паушал по домаќинство и по 18,00 динари паушал за секој член на домаќинството — за осигурениците кои немаат сопствена земја.

61.

Врз основа на член 25 став 1 и 26 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74), член 211 став 1 точка 21-г и член 212 став 2 од Статутот на Општинската самоуправни интересна заедница на здравството и здравственото осигурување — Прилеп, Собранието на Општинската самоуправни интересна заедница на здравството и здравственото осигурување — Прилеп, по прибавеното мислење од собранијата на основните самоуправни интересни заедници на здравството и здравственото осигурување во Прилеп, Крушево и Македонски Брод, на заедничката седница на Соборот на делегатите корисници на услугите — работници и делегатите на давателите на услугите, одржана на 27. XII. 1979 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ ШТО СЕ ПЛАЌААТ ВО ПОСТОЈАНИ МЕСЕЧНИ ИЗНОСИ ЗА ОДДЕЛНИ КАТЕГОРИИ ОСИГУРЕНИЦИ

Член 1

Придонесите за здравственото осигурување во постојани месечни износи за одделни категории осигуреници се плаќаат и тоа:

1. за лицата на доброволна и задолжителна практика (волонтери и др.) што не примаат личен доход ако работат со полно работно време, во износ од 120,00 динари од кои: 37,50 за задолжителна здравствена заштита, 75,00 динари за останатите права од здравствената заштита и 7,50 динари за случај несреќа на работа и заболување од професионални болести;

2. за учениците во стопанството односно учениците на училиштата од средно образование за одделни занимања за кои покрај училишната се изведува и практична настава, во износ од 70,00 динари од кои: 21,90 динари за задолжителните видови на здравствена заштита, 43,75 динари за останатите права од здравственото осигурување, и 4,35 динари за случај несреќа на работа и заболувања од професионални болести;

3. за лицата кои учествуваат на младински работни акции за кои по прописите на инвалидското осигурување се осигурени за сите случаи на инвалидност, во износ од 60,00 динари од кои: 18,75 за задолжителните видови на здравствена заштита, 41,25 динари за останатите права од здравствената заштита;

4. за лицата кои учествуваат во организирани јавни работни акции, ако на тие работи работат најмалку 6 часа дневно, во износ од 120,00 динари од кои: 37,50 дин. за задолжителни видови на здравствена заштита, 82,50 дин. за останатите видови на здравствена заштита;

5. за лицата кои се наоѓаат на предвојничка обука (логорување), во износ од 60,00 динари од кои: 18,75 за задолжителните видови за здравствена заштита, 41,25 за останатите видови на здравствена заштита;

6. за лицата — припадници на територијалните единици, припадници на цивилната заштита за време на изведувањето на територијалната одбрана, во износ од 60,00 динари од кои: 18,75 дин. за задолжителните видови на здравствената заштита и 41,25 динари за останатите права;

7. за уживателите на постојана државна помош доделена од страна на бившите президиуми на народните собранија или Извршниот совет, во износ од 120,00 динари, од кои: 37,50 за задолжителните видови за здравствена заштита и 82,50 динари за останатите права;

8. за членовите на потесното семејство на југословенските работници на привремена работа во странство, кои живеат на подрачјето на Заедницата, а на кои не им е обезбедена здравствена заштита кај странскиот носител на здравственото осигурување, во износ од 120,00 динари на член, од кои: 37,50 дин за задолжителните видови на здравствена заштита и 82,50 дин. за останатите права.

Член 2

Во постојани месечни износи се плаќаат и придонесите за здравствено осигурување за случај несреќа на работа и заболување од професионални болести за:

1. учениците во средните училишта и студентите во вишите и високите школи, факултетите и академиите, за времетраењето на практичната работа во врска со наставата, во износ од 25,00 динари;

2. за лицата кои учествуваат во организирани јавни акции, во износ од 25,00 динари;

3. за лицата кои учествуваат на младински работни акции, во износ од 25,00 динари;

4. за лицата кои се на изведување обука во одредите на предвојничка обука, во износ од 25,00 динари;

5. за лицата кои се наоѓаат на извршување задачи на територијалната одбрана и цивилната заштита, во износ од 25,00 дин.

6. за припадниците на доброволните организации за противпожарна заштита, во износ од 25,00 динари;

7. за лицата што се наоѓаат на стручно оспособување или преквалификација што ги упатиле заедниците за вработување, во износ од 37,00 динари;

8. за лицата кои се вработени со помалку од половина од полното работно време, во износ од 37,00 динари;

9. за лицата кои вршат повремени или привремени работи по основ на договор, во износ од 37,00 динари.

Член 3

Придонесите за лицата отстапени со оваа одлука, освен за оние од член 1 точка 8, се пресметуваат и плаќаат однапред.

Доколку придонесите се утврдуваат за време покусо од 1 месец, за секој календарски ден во соодветниот период се плаќа 1,30 од определениот месечен износ на придонесот.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за придонесите на здравственото осигурување што се плаќаат во постојани месечни износи за одделни категории осигуреници, бр. 8914 од 29. XII. 1978 година и број 3004/1 од 30. III. 1979 година.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1980 година.

Одлуката да се објави во „Службен весник на СРМ“.

Број 8219
27 декември 1979 година
Прилеп

Собрание на Општинската заедница
Претседател,
Пандо Бачаноски, с. р.

Собор на корисници на услуги — работници
Претседател,
Симеон Гешоски, с. р.

Собор на даватели на услуги
Претседател,
д-р **Светозар Кузманоски, с. р.**

62.

Врз основа на член 25 став 3 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74), член 211 став 1 точка 21-д и член 212 став 2 од Статутот на Општинската самоуправни интересна заедница на здравството и здравственото осигурување — Прилеп, Собранието на Општинската самоуправни интересна заедница на здравството и здравственото осигурување — Прилеп, а по прибавеното мислење на Собранието на основните самоуправни интересни заедници на здравството и здравственото осигурување — Прилеп, Крушево и Македонски Брод, на заедничката седница на Соборот на делегатите — работници корисници на услугите и Соборот на делегатите на давателите на услугите, одржана на 27. II. 1979 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИЦАТА ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕС ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЛИЦАТА ВРАБОТЕНИ КАЈ ПРИВАТНИ РАБОТОДАВЦИ

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат основниците за пресметување и плаќање на придонес за здравственото осигурување за лица вработени кај приватни работодавци на подрачјето на Општинската самоуправни интересна заедница на здравството и здравственото осигурување — Прилеп, а за кои со Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување не се утврдени основици.

Член 2

Основица за пресметување и плаќање на придонес за здравствено осигурување и за утврдување на правата од ова осигурување на лицата вработени кај приватните работодавци претставува договорниот нето личен доход меѓу приватниот работодавец и работници, кој не може да биде помал од:

2.150,00 динари, за неквалификувани работници;
2.450,00 динари, за полуквалификувани работници;
2.700,00 динари, за квалификувани работници;
3.350,00 динари, за висококвалификувани работници;
2.150,00 динари, за лица на практика (волонтери);
2.150,00 динари, за домашни помошнички.
Основиците се утврдени во нето износ.

Член 3

За учениците во стопанство, односно училиштата за средно образование, односно учениците во училиштата за квалификувани работници за кои покрај училишната се изведува и практична настава во работната организација или кај приватен работодавец, основица е наградата што ја прима но не помалку од:

- 450,00 динари, за ученици од I година;
- 600,00 динари, за ученици од II година;
- 800,00 динари, за ученици од III година.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за утврдување на основиците за пресметување и плаќање на придонесите за здравствено осигурување на лицата вработени кај приватни работодавци, бр. 8915 од 29. XII. 1978 година.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1. I. 1980 година. Истата да се објави во „Службен весник на СРМ“.

Број 8220

27 декември 1979 година

Прилеп

Собрание на Општинската заедница
Претседател,
Пандо Бачаноски, с. р.

Собор на даватели на услуги
Претседател,
д-р **Светозар Кузманоски, с. р.**

Собор на корисници на услуги
— работници
Претседател,
Симеон Гешоски, с. р.

63.

Врз основа на член 25 став 1 алинеја 2 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74), а во врска со член 211 став 1 точка 21-д и член 212 став 2 од Статутот на Општинската самоуправни интересна заедница на здравството и здравственото осигурување — Прилеп, по прибавено мислење на Собранијата на основните самоуправни интересни заедници на здравството и здравственото осигурување — Прилеп, Крушево и Македонски Брод, Собранието на Општинската самоуправни интересна заедница на здравството и здравственото осигурување — Прилеп, со рамноправно учество на Соборот на делегатите на корисниците на услуги — работници и Соборот на делегатите на давателите на услуги, на седницата одржана на 27. XII. 1979 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ОСНОВИЦИ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА САМОСТОЈНИТЕ ЗАНАЕТЧИИ, УГОСТИТЕЛИ, АДВОКАТИ И ПРЕВОЗНИЦИ

Член 1

Како основица за пресметување и плаќање на придонесите за здравственото осигурување на самостојните занаетчии, угостители, адвокати и автопревозници служи даночната основица (личниот доход) од самостојно вршење на стопанска дејност утврдена за претходната година, со тоа што таа основица се смета како аконтација за тековната година, која не може да изнесува помалку од загарантираниот месечен личен доход остварен во општината во претходната година, но не повеќе од загарантираниот месечен личен доход остварен во Републиката во претходната година.

Член 2

За самостојните занаетчии, угостители, адвокати и превозници на кои не им се утврдува даночна основица, а данокот го плаќаат во годишен паушален износ, како основица за пресметување и плаќање на придонесот за здравственото осигурување ќе служи паушалниот износ односно гарантираниот личен доход во Републиката за тековната година.

Член 3

Ако даночната основица (личен доход) не е утврдена на дел од календарската година поради што дејноста не е вршена за цела година, како основица ќе служи привремено гарантираниот личен доход определен за тековната година, до конечното утврдување на даночната основица.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука, престанува да важи Одлуката за определување на основица за пресметување и плаќање на придонесите на здравствено осигурување на самостојните занаетчии, угостители, адвокати и превозници, бр. 8916 од 29. XII. 1978 година.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1980 година.

Број 8221

27 декември 1979 година

Прилеп

Претседател,

Пандо Бачаноски, с. р.

Собор на даватели на услуги
Претседател,
д-р **Светозар Кузманоски, с. р.**

Собор на корисници-работници
Претседател,
Симеон Гешоски, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — ПРОБИШТИП

64.

Врз основа на член 83 од Законот за социјална заштита („Службен весник на СРМ“, бр. 9/78) и Одлуката за утврдување висината на стапките на придонесите за Републичката самоуправни интересна заедница за социјална заштита — Скопје, донесена на 25. 12. 1979 година, а во смисла на член 23 од Статутот на Општинската самоуправни интересна заедница за социјална заштита — Пробиштип, Собранието на Заедницата, на седницата одржана на 26. XII. 1979 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ НА ОПШТИНСКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — ПРОБИШТИП

I

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на придонесите од доходот на ОЗТ, личен доход од работен однос од нестопанските дејности, личен доход од земјоделска дејност, личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност и личен доход од самостојно вршење на нестопанска дејност заради обезбедување средства на Општинската самоуправни интересна заедница за социјална заштита — Пробиштип.

II

Се утврдуваат следните стапки на придонеси и тоа:

1. придонес од доходот на ОЗТ, по стапка од 0,48‰;

2. придонес од личен доход од работен однос од нестопанските дејности, по стапка од 0,40%;

3. придонес од личен доход од земјоделска дејност, по стапка од 0,50%;

4. придонес од личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност, по стапка од 1% и

5. придонес од личен доход од самостојно вршење на нестопанска дејност, по стапка од 1%.

III

Во однос на обврзниците, основицата, пресметувањето и уплатувањето на придонесот за социјална заштита ќе се применуваат одредбите од член 1 од Законот за изменување и дополнување на Законот за социјална заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 43/78) и член 87, 88 и 89 од Законот за социјална заштита („Службен весник на СРМ“, бр. 9/78).

IV

Со донесувањето на оваа одлука престанува да важи Одлуката за утврдување стапките на придонесите на Општинската самоуправни интересна заедница за социјална заштита на општина Пробиштип, бр. 02-174/1 од 22. VI. 1979 година, објавена во „Службен весник на СРМ“, бр. 23/79.

V

Оваа одлука влегува во сила со донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и ќе се применува од 1. I. 1980 година.

Број 02-339/1
31 декември 1979 година
Пробиштип

Претседател,
Стоил Јовановски, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — РЕСЕН

65.

Врз основа на член 83 од Законот за социјална заштита („Службен весник на СРМ“, бр. 9/78) и член 14 став 1 алинеја 5 од Статутот на Општинската самоуправни интересна заедница за социјална заштита — Ресен, Собранието на Општинската самоуправни интересна заедница за социјална заштита — Ресен, на седницата одржана на 28. XII. 1979 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ НА ОПШТИНСКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — РЕСЕН

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на придонесите што ги плаќаат основните организации на здружен труд од доходот и работните луѓе од личниот доход заради обезбедување средства за финансирање на Општинската самоуправни интересна заедница за социјална заштита — Ресен.

Член 2

Стапките на придонесите се утврдуваат:
— од доходот на организациите на здружен труд, по стапка од 0,38%;
— од личен доход од работен однос од нестопански дејности, по стапка од 1%;
— од личен доход од земјоделска дејност, по стапка од 0,03%;
— од личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност, по стапка од 0,15%;
— од личен доход од самостојно вршење на нестопанска дејност, по стапка од 0,15%.

Член 3

Организациите на здружен труд ЗИК „Преспанско јаболко“ — ООЗТ Земјоделие — Ресен, ГРО „Пелагонија“ — ООЗТ ИГМ „Слога“ — Ресен, Угостителско-туристичката работна организација „Преспатурист“ — Ресен, ООЗТ Туристичка населба „Отешево“ — Ресен, како и организациите на здружен труд кои ќе градат индустриски и други капацитети во ридско-планинските и пограничните подрачја во општината Ресен ќе плаќаат 50% од утврдената стапка на придонес од доход утврден во членот 2 став 1 алинеја 1 на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, ќе се применува од 1. I. 1980 година, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 01-117/1
28 декември 1979 година
Ресен

Претседател,
Миле Коневски, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ — ШТИП

66.

Врз основа на член 58 од Законот за вработување и осигурување во случај на невработеност („Службен весник на СРМ“, бр. 13/78), Собранието на Заедницата за вработување — Штип, на седницата одржана на 27. XII. 1979 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ЗА 1980 ГОДИНА

Член 1

Придонесот за вработување се пресметува и се плаќа од личниот доход на работниците во кои се содржани придонесите и даноците што се плаќаат од личниот доход (брuto личен доход) по стапка од 0,75%.

Член 2

Одлуката ќе се применува во 1980 година.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со нејзиното донесување, а ќе се применува од 1 јануари 1980 година.

Број 0201-27/9
27 декември 1979 година
Штип

Претседател,
Коста Кукутанов, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ШТИП

67.

Врз основа на член 56 од Статутот на Самоуправната интересна заедница за старосно осигурување на земјоделците на општината Штип, Собранието на Самоуправната интересна заедница за старосно осигурување на земјоделците на општината — Штип, на седницата одржана на 19 декември 1979 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИЦИТЕ И СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ДОБРОВОЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ВО САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА СТАРОСНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ НА ОПШТИНАТА ШТИП ЗА 1979 ГОДИНА

Член 1

Земјоделците кои се осигурени според Законот за старосно осигурување на земјоделците, можат да се осигураат заради остварување на повисок из-

нос на пензија од минималната старосна пензија, според следните месечни основици на осигурување:

- 1.200 динари,
- 2.000 динари,
- 3.000 динари,
- 4.000 динари,
- 5.000 динари,
- 6.000 динари.

Член 2

Стапката на придонесот на земјоделците — осигуреници во доброволното осигурување се утврдува во висина до 18% од основицата на осигурување од член 1 на оваа одлука за која ќе се определи осигуреникот.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1979 година.

Број 14-3/3
19 декември 1979 година
Штип

Претседател,
Ристо Чучков, с. р.

По извршеното срамнување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Одлуката за висината на паушалниот надоместок на инвалидите на трудот и децата — инвалиди на осигуреници за времето додека се врши професионална рехабилитација надвор од местото на живеење, објавена во „Службен весник на СРМ“, број 39/79, се погрднала долунаведената грешка, па се дава

И С П Р А В К А

НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСИНАТА НА ПАУШАЛНИОТ НАДОМЕСТОК НА ИНВАЛИДИТЕ НА ТРУДОТ И ДЕЦАТА-ИНВАЛИДИ НА ОСИГУРЕНИЦИ ЗА ВРЕМЕТО ДОДЕКА СЕ ВРШИ ПРОФЕСИОНАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НАДВОР ОД МЕСТОТО НА ЖИВЕЕЊЕ

Во членот 6 наместо зборот: „јануари“, треба да стои: „јуни“.

Од Основната заедница на пензиското и инвалидското осигурување — Штип, 3 јануари 1980 година.

Обласен дел

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД

Окружниот стопански суд во Битола со решението Фи. бр. 30 од 31. I. 1979 година, на регистарска влошка бр. 23 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Самоуправната интересна заедница на станувањето — Битола, со следните податоци:

Основање и конституирање на Самоуправната интересна заедница на станувањето — Битола, со ЦО.

Основни дејности:

140221 — самоуправни интересна заедница на домувањето;

140222 — самоуправни интересна заедница за деловен простор.

СИЗ во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

За сите обврски сторени во правниот промет одговара со сите свои средства (Ц. О.) целосна одговорност.

Име на лицето овластено за застапување: дипл. инж. архитект Боро Радевски, секретар, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 30/79. (379)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Фи. бр. 33 од 31. I. 1979 година, на регистарска влошка бр. 33 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Самоуправната интересна заедница на културата — Охрид, со следните податоци:

Основање и конституирање на Самоуправна интересна заедница на културата — Охрид, со ЦО
Основна дејност: 140233 — СИЗ на културата.
СИЗ во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските во правниот промет со трети лица одговара со сите свои средства.

Име на лицето овластено за застапување: Павлина Чингова, секретар, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 33/79. (380)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Фи. бр. 31 од 9. II. 1979 година, на регистарска влошка бр. 24 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Самоуправната интересна заедница за општествена заштита на децата — Охрид, со следните податоци:

Основање и конституирање на Самоуправната интересна заедница за општествена заштита на децата — Охрид, ЦО.

Основни дејности: 140235 — СИЗ за општествена заштита на децата.

СИЗ во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а во рамките на овластувањата утврдени со самоуправната спогодба за нејзиното основање.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица СИЗ одговара со сите средства.

Име на лицето овластено за застапување: Михајло Николовски, секретар, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 31/1979 год. (381)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Фи. бр. 35 од 31. I. 1979 година, на регистарска влошка бр. 28 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Општинската самоуправни интересна заедница за здравство и здравствено осигурување — Струга, со следните податоци:

Основање и конституирање на Општинската самоуправни интересна заедница за здравство и здравствено осигурување — Струга, со ЦО.

Основна дејност: 140237 — СИЗ за здравство и здравствено осигурување, за задоволувањето на своите лични и заеднички потреби и интереси во областа на здравството и здравственото осигурување врз начелата на заемна солидарност (корисници на услуги — работници) во ООЗТ и месните заедници како и (даватели на услуги) ООЗТ од областа на здравството коишто остваруваат слободна размена на трудот и вршат здравствени услуги и одлучуваат по прашања од заеднички интерес.

СИЗ во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а во рамките на овластувањата со Самоуправната спогодба за основање и Статутот на Заедницата.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица СИЗ одговара со сите свои средства.

Име на лицето овластено за застапување: Ристо Стефаноски, секретар без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 35/1979 година. (386)

Советот на Економскиот факултет — Скопје

распишува

КОНКУРС

за избор на наставници во постојан работен однос (во сите звања) за следните предмети:

1. Теорија на билансот и анализа на работењето на ОЗТ,
2. Економика на ОЗТ (општ дел),
3. Финансиски систем на СФРЈ,
4. Економика на трговијата (внатрешна и надворешна).

За избор на асистенти и помлади асистенти за следните предмети:

1. Економска географија — еден асистент,
2. Основи на сметководството — три асистента.

Условите за избор се определени со Законот за високо образование и Статутот на Факултетот. Пријавите се поднесуваат во Секретаријатот на Факултетот во рок од 30 дена од денот на објавувањето на конкурсот.

Кон пријавата, кандидатите треба да приложат: диплома, куса биографија, список на научни и стручни трудови и по еден примерок од трудовите.

СОДРЖИНА

Страна

- | | | | |
|---|----|---|----|
| 7. Препорака за остварување на правата и интересите на работните луѓе и граѓаните пред органите на управата, правосудните органи, самоуправните интересни заедници и пред другите органи и организации | 33 | 53. Одлука за висината на стапките и износите на придонесите за здравствено осигурување на земјоделците за 1980 година ОХРИД | 40 |
| 8. Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување стапка на придонес од личен доход од работен однос за обезбедување средства на Републичката самоуправни интересна заедница за основно образование за 1980 година | 36 | 54. Одлука за усвојување на Анексот кон Општествениот договор за висината на средствата од придонесите од доходот и личните доходи како приход на општинските самоуправни интересни заедници во 1979 година | 40 |
| 9. Одлука за давање согласност на процентот на усогласувањето на минималната старосна пензија и семејната пезија со порастот на трошоците за живот во 1979 година | 36 | 55. Одлука за стапките и тарифите на придонесите за здравствено осигурување на работниците за 1980 година | 40 |
| 10. Одлука за давање согласност на Финансискиот план на Републичката самоуправни интересна заедница за старосно осигурување на земјоделците за 1980 година | 36 | 56. Одлука за висината на придонесите за финансирање на здравственото осигурување на земјоделците за 1980 година | 41 |
| 11. Упатство за изменување на Упатството за начинот и постапката за остварување на компензација на цената на лебот | 36 | 57. Одлука за измена и дополнување на Одлуката за придонесите на здравствено осигурување на одредени категории лица вон работен однос, бр. 05-12534 од 28. XII. 1977 година и бр. 05-5903 од 22. XII. 1978 година | 41 |
| 12. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 12/79 од 27 декември 1979 година | 37 | 58. Одлука за утврдување на основните за пресметување и плаќање на придонесите за здравствено осигурување на лицата вработени кај приватни работодавци за 1980 година | 41 |
| 13. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 40/79 од 31 октомври 1979 година | 37 | 59. Одлука за стапките и тарифата на придонесот за здравствено осигурување на работниците и стапката на посебниот придонес за користење на здравствена заштита во странство за 1980 година | 42 |
| Општи акти на самоуправните интересни заедници | | 60. Одлука за висината на придонесите за финансирање на здравственото осигурување на земјоделците за 1980 година | 43 |
| КУМАНОВО | | 61. Одлука за придонесите за здравствено осигурување што се плаќаат во постојани месечни износи за одделни категории осигуреници | 43 |
| 49. Одлука за утврдување стапка на придонес за станбена изградба | 38 | 62. Одлука за утврдување на основната за пресметување и плаќање на придонес за здравствено осигурување на лицата вработени кај приватни работодавци | 44 |
| 50. Одлука за продолжување важноста на Одлуката за утврдување стапката на придонесот за здравствено осигурување на работниците за 1980 година | 39 | 63. Одлука за определување на основните за пресметување и плаќање на придонесите за здравственото осигурување на самостојните занаетчи, угостители, адвокати и превозници | 45 |
| 51. Одлука за утврдување на постојаните износи на придонесите за здравственото осигурување на одделни категории лица | 39 | 64. Одлука за утврдување стапките на придонесите на Општинската самоуправни интересна заедница за социјална заштита — Пробиштип | 45 |
| 52. Одлука за утврдување на основната за пресметување и плаќање на придонесот за | | 65. Одлука за утврдување стапките на придонесите на Општинската самоуправни интересна заедница за социјална заштита — Ресен | 46 |
| | | 66. Одлука за определување на стапката на придонесот за вработување за 1980 година | 46 |
| | | 67. Одлука за утврдување на основните и стапката на придонесот за доброволното осигурување на земјоделците во Самоуправната интересна заедница за старосно осигурување на земјоделците на општината Штип за 1979 година | 46 |
| | | Исправка на Одлуката за висината на пашалниот надоместок на инвалидите на трудот и децата — инвалиди на осигуреници за времето додека се врши професионална рехабилитација надвор од месетото на живеење | 47 |